




Република Северна Македонија

Republic of North Macedonia

Месечен билтен 04.2019

Monthly Bulletin 04.2019



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹

I Mandatory pension funds data¹

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.03.2019						
САВАз / SAVAm ²	30.509	78.875	105.042	14.531	198.448	228.957
КБПз / KBPm ³	35.400	86.765	109.481	14.946	211.192	246.592
ВКУПНО / TOTAL	65.909	165.640	214.523	29.477	409.640	475.549
03.05.2019						
САВАз / SAVAm	31.257	80.537	109.506	14.536	204.579	235.836
КБПз / KBPm	36.394	88.876	114.045	14.884	217.805	254.199
ТРИГЛАВз / TRIGLAVm ⁴	0	0	423	730	1.153	1.153
ВКУПНО / TOTAL	67.651	169.413	223.974	30.150	423.537	491.188

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на ФПИОМ во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

* The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by PDIF to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

²Кратенката САВАз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд

³Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

⁴Кратенката ТРИГЛАВз се користи за Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје. Почеток на работа на ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г.

¹Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies

²SAVAm stands for the mandatory pension fund Otvoeren zadolzitelen penziski fond Sava penziski fond

³KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoeren zadolzitelen penziski fond - Skopje

⁴TRIGLAVm stands for the mandatory pension fund Triglav otvoeren zadolzitelen penziski fond - Skopje. TRIGLAVm started to work at 1.4.2019.


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)			Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value		
	САВАз / SAVAm	КБПз / KBPM	ТРИГЛАВз / TRIGLAVm	САВАз / SAVAm	КБПз / KBPM	ТРИГЛАВз / TRIGLAVm
31.03.2019	30.335,19	34.177,49	/	201,314567	206,357553	/
10.04.2019	30.616,65	34.528,00	0,01	202,156334	207,505049	99,999000
20.04.2019	30.815,93	34.749,26	0,03	202,946142	208,179283	99,994072
30.04.2019	31.014,21	35.019,26	0,15	203,786205	209,448277	99,988606


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови

Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units




Слика 4: Структура на инвестициите на САВАЗ (на 30.04.2019)

Figure 4: Structure of Investment of SAVAm (as of 30.04.2019)




Слика 5: Структура на инвестициите на КБПЗ (на 30.04.2019)

Figure 5: Structure of Investment of KBPm (as of 30.04.2019)



Слика 6: Структура на инвестициите на ТРИГЛАВЗ (на 30.04.2019)

Figure 6: Structure of Investment of TRIGLAVm (as of 30.04.2019)




II Податоци за доброволните пензиски фондови⁵II Voluntary pension funds data⁴

Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство
 Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
31.03.2019			
САВАд / SAVAv ⁶	6.663	3.510	10.173
КБПд / KBPv ⁷	3.070	11.283	14.353
ВКУПНО / TOTAL ⁸	9.733	14.793	24.526
30.04.2019			
САВАд / SAVAv	6.726	3.515	10.241
КБПд / KBPv	3.073	11.274	14.347
ВКУПНО / TOTAL	9.799	14.789	24.588

Слика 7: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)
 Figure 7: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁵ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁶ Кратенката САВАд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

⁷ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

⁸ Согласно донесената одлука на МАПАС, ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје може да отпочне со активности на управување со пензиските фондови и со работи на маркетинг на задолжителен и доброволен пензиски фонд и испитување на јавното мислење од 1.4.2019 година. Заклучно со 30.4.2019 година во Триглав доброволен пензиски фонд - Скопје нема членови.

⁵ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁶ SAVAv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond Sava penzija plus

⁷ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁸ According to the adopted MAPAS decision, TRIGLAV PENZISKO DRUŠTVO AD Skopje can start with activities of managing the pension funds and marketing activities of a mandatory and voluntary pension fund and public opinion research from 1.4.2019. As of 30.4.2019, there are no members in Triglav otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje.


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv	САВАд / SAVAv	КБПд / KBPv
31.03.2019	819.793,58	849.077,39	176,667581	171,226984
10.04.2019	825.526,47	857.375,34	177,326064	172,150101
20.04.2019	831.865,67	862.512,87	178,121862	172,714430
30.04.2019	839.700,58	867.743,19	178,691717	173,717693


Слика 8: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 9: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 9: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units




Слика 10: Структура на инвестициите на САВАд (на 30.04.2019)

Figure 10: Structure of Investment of SAVAv (as of 30.04.2019)



Слика 11: Структура на инвестициите на КБПд (на 30.04.2019)

Figure 11: Structure of Investment of KBPv (as of 30.04.2019)



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 Стив Наумов бр.100, 1000 Скопје, тел / факс (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
 Stiv Naumov 100, 1000 Skopje, tel / fax (+389 2) 3224-229 / 3166-452 www.mapas.mk